



PRECEDE

Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ, со адреса на ул.Коста Новаковиќ 22а, Скопје

Објавува:

КОНКУРС

ЗА АНИМАЦИЈА НА СЦЕНАРИО и негово претставување во форма на ON LINE/видео ТУТОРИАЛ

Општи информации за Конкурсот:

Конкурсот се распишува во рамки на регионалниот проект „Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа ПРЕЦЕДЕ“, финансиран од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за поддршка на граѓанското општество.

Овој регионален проект го спроведуваат неколку партнерски организации од регионот и тоа, од Србија (Pomoc decia), Хрватска (Centar za Civilne Inicijative), Албанија (Partnerë për Fëmijët), Косово (Balkan Sunflowers Kosovo), Црна Гора (Deca prije svega), Северна Ирска (Early Years) и од Македонија (Првата детска амбасада во светот Меѓаши).

Главна цел на овој проект е подобрување на почитувањето на различностите и подобрување на инклузивни практики кај мали деца, преку активности за градење на мир.

Овој конкурс го објавуваат сите погоре споменати партнерски организации во соодветните матични држави.

Предмет на конкурсот:

- Предмет на овој конкурс е подготовка на Анимација на сценарио кое се однесува на акцино истражување и негово претставување во форма на on line/видео туториал врз основа на сценарио/синопсис за акцино истражување кој што е во прилог на овој Конкурс и истиот е на англиски јазик.





- Анимацијата треба да биде во траење од **максимум 30 минути** и мора да биде на **англиски јазик**, согласно синописот/сценариото што е во прилог на овој конкурс.

Услови за аплицирање:

- На овој конкурс **имаат право да аплицираат само физички лица**. На овој повик не може да аплицираат правни лица.

Рок и начин на испраќање на анимацијата:

- Анимацијата **мора да се испрати електронски** на следнава е-маил: freelegalservice@childrensembassy.org.mk
- Крајниот рок за доставување на анимацијата е: **06 Ноември 2016 година**

Награда и авторски права:

- Предвидена е **само една награда** и таа е **во вредност од 3000 евра во противвредност на националната валута** на државата од каде што ќе биде победникот.
- **Авторските права** на подготвениот труд припаѓаат и **се во сопственост на ПРЕЦЕДЕ** проектот односно на партнерските организации кои го спроведуваат проектот.

Комисија и начин на одлучување:

- Комисијата која што ќе одлучува ќе биде составена од 7 члена, по еден претставник од секоја партнерска организација која го спроведува ПРЕЦЕДЕ проектот.
- **Одлуката на Комисијата е конечна.**
- Објавувањето на победникот ќе биде направено до 21-ви Ноември 2016.

Прилог:

- **Во прилог на конкурсот е Синописот/сценариото кое е предмет на анимацијата.** Ова сценарио/овој текст се однесува на тоа како се врши акцино истражување и како тоа може да се примени во пракса.

Контакт:

За сите дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте со соодветниот ПРЕЦЕДЕ партнер односно Детска амбасада Меѓаши преку е-пошта на следната адреса: freelegalservice@childrensembassy.org.mk до 15 октомври 2016 година. Одговорите ќе бидат објавени на веб-сајтот на Детска амбасада Меѓаши www.childrensembassy.org.mk до 19 Октомври 2016 година.

